



СКОПЈЕ Е НЕИСЦРПНА ИНСПИРА- ЦИЈА

БЕЛГРАД, поември — Во доцните есенски денови во повеќе галерији и изложбени павилони во Белград можат да се посетат повеќе изложби. Тоа не е ништо ново во овој голем град. Љубителите и честите посетители на изложбите веројатно веќе ја посетиле изложбата „Воените сликари 1912 — 1914 година“ што е отворена во Воениот музеј на Калемегдан на која излагаат Надежда Петровиќ, Бета Вукановиќ, Милан Миловановиќ, Коста Миличевиќ, и други. Во познатиот изложбен павилон во Марковата улица беше отворена и традиционалната манифестија на белградските сликари под наслов „Октомвриски салон“, а во павилоните на Мал Калемегдан се уште излага „Групата шестмина“. Културниот центар ја подготвува изложбата „20 години на белградската скулптура“ што веројатно ќе биде приредена во Модната галерија Златко Прица. Моментно, УЛУС—овите простории ги има исполнето со свои композиции и слики Тања Тарновска.

На сепак, најинтересна изложба од сите гореспоменати е онаа во Галеријата на Домот на ЈНА. Со 26 свои експонати, на белградската публика повторно и се претставува најпознатиот белградски сликар Петар Лубарда, добитникот на повеќе светски награди меѓу кои и наградите на Сао Пауло, на Токио, наградата Гугенхајм и други.

Со сликарот се сретнувме на изложбата и го заправшавме:

— Што сакавте со сваа изложба?

■ Да се откријам малку... Да се види каде сум моментно и со што сум окупiran.

— Кажете ни нешто за експонатите?

■ Како што веројатно и самите забележувате од 26 композиции повеќе од половина се со митолошка поен-

та. Забележувате тука се пред се „Остатоци на стариот град“, „Змеј“, „Од 1001 ноќ“ и т. н. Јас сум голем по клоник на минато, особено на Стариот Исток. Меѓутоса, не ги заборавам ни современите теми. На пример композијата „Човекот и зверот“ всушност е пресек на одраната на Белград низ векови, борбата на доброто и злото.

— Дали постојат можностти да излагате одново во Скопје?

■ Минатата година првпат излагав во Скопје. Бев топло примен од скопјаните, а тоа значи дека повторно би сакал да се најдам на бреговите на Вардар. Тоа е извонреден град. Мислам дека уште долго ќе биде непресушна инспирација на генерациите, бидејќи и самата борба меѓу човекот и природата е вечна, — заврши Петар Лубарда.

Н. К.